

PHILIPS

Слушалки

Серија 7000

ТАА7306



Прирачник за корисникот

Регистрирајте го вашиот производ и добијте поддршка на

www.philips.com/support

Содржина

1	Важни безбедносни упатства	2
	Безбедност на слухот	2
	Општи информации	2

2	Вашите Bluetooth безжични слушалки	3
	Што има во кутијата	3
	Други уреди	3
	Преглед на вашите Bluetooth безжични слушалки	4

3	Почнете	5
	Наполнете ја батеријата	5
	Спарете ги за прв пат слушалките со вашиот Bluetooth уред	5
	Спарете ги слушалките со друг Bluetooth уред	6

4	Користете ги вашите слушалки	7
	Поврзете ги слушалките со вашиот Bluetooth уред	7
	Вклучување/исклучување на напојувањето	7
	Управувајте со вашите повици и музика	7
	LED индикатор за батеријата на Bluetooth уред	8
	Статус на LED индикаторот	8
	Монитор за пулс	9
	Режим на свесност	9

5	Ресетирајте ги слушалките на фабричките поставки	9
----------	---	----------

6	Технички податоци	10
----------	--------------------------	-----------

7	Известување	11
	Декларација за сообразност	11
	Отстранување на вашиот стар производ и батерија	11
	Усогласеност со EMF	12
	Информации за животната средина	12
	Известување за усогласеност	12

8	Трговски марки	13
----------	-----------------------	-----------

9	Најчесто поставувани прашања	14
----------	-------------------------------------	-----------

1 Важни безбедносни упатства

Безбедност на слухот



Опасност

- За да го избегнете оштетувањето на слухот, ограничете го времето на користење на слушалките со висока јачина на звукот и поставете ја јачината на звукот на безбедно ниво. Колку што е погласен звукот, толку е пократко времето на безбедно слушање.

Осигурете се дека ги почитувате следните упатства, кога ги користите вашите слушалки.

- Слушајте со разумно ниво на јачина на звук, во текот на разумни временски периоди.
- Внимавајте постојано да не ја зголемувате јачината на звукот, бидејќи вашиот слух се прилагодува на неа.
- Не зголемувајте ја јачината на звукот толку многу да не можете да чуete што се случува околу вас.
- Треба да бидете претпазливи или привремено да прекинете со употребата во потенцијално опасни ситуации.
- Прекумерниот звучен притисок од слушалките може да предизвика губење на слухот.
- Не се препорачува користењето на слушалките кои ги покриваат двете уши додека возите и може да биде нелегално во некои области.
- Заради ваша безбедност избегнувајте го одвлекувањето на вниманието од страна на музиката или телефонските повици, додека се наогате во сообраќај или во некои други потенцијално опасни средини.

Општи информации

За да се избегне оштетување или дефект:

Внимание

- Не изложувајте ги слушалките на прекумерна топлина
- Не дозволувајте да ви паднат слушалките.
- Слушалките не смеат да бидат изложени на капење или прскање со вода.
- Не дозволувајте вашите слушалки да бидат потопени во вода.
- Не користете било какви средства за чистење што содржат алкохол, амонијак, бензен или абразиви.
- Ако е потребно чистење користете мека крпа, по потреба натопена во минимално количество на вода или растворен благ сапун, за чистење на производот.
- Интегрираната батерија не смее да биде изложена на прекумерна топлина, како што е сончева светлина, оган или слични нешта.
- Замена на батеријата со неправилен тип, може да ја поништи заштитата;
- Фрлањето на батеријата во оган или жешка печка, или механичко кршење или сечење на батеријата, може да резултира со експлозија;
- Оставањето на батеријата во средина со екстремно висока температура може да резултира со експлозија или истекување на запаллива течност или гас;
- Изложувањето на батеријата на екстремно низок воздушен притисок, може да резултира со експлозија или истекување на запаллива течност или гас.
- Никогаш не користете ги слушалките кога управувате моторно возило, возите велосипед, трчате или пешачите во области со сообраќај. На многу места тоа е опасно и нелегално.

За работењето и температурите за складирање и влажноста


- Работна температура: 0 °C (32°F) до 40°C (104°F)
- Температура на складирање: -10 °C (14 °F) до 45 °C (113°F)
- Влажност при работа: 8% - 90% RH (без кондензација)
- Влажност при складирање: 5% - 90% RH (без кондензација)
- Максимална работна надморска височина: 3000m
- Работниот век на батеријата може да се намали во услови на висока или ниска температура.

2 Вашите Bluetooth безжични слушалки

Ви честитаме за купувањето и добредојдовте во Philips! За да имате целосна корист од поддршката што Philips ви ја нуди, регистрирајте го вашиот производ на www.philips.com/support. Со овие Philips-ови безжични слушалки, можете:

- да уживате во безжичните повици без употреба на раце;
- да уживате и безжично да ја контролирате музиката;
- да се префрлате помеѓу повиците и музиката.

Што има во кутијата



Philips вистински безжични слушалки
Philips TAA7306




Заменливи гумени капачиња за
ушите x 3 пара



Крилца за уши x 3pairs



Кука за уши x 3 пара



Торбича за носење



USB кабел за полнење (само за полнење)



Водич за брз почеток



Глобална гаранција




Безбедносен леток

Други уреди

Мобилен телефон или уред (на пр. notebook преносен компјутер, PAD, Bluetooth адаптери, MP3 плеери итн) којшто поддржува Bluetooth и е компатибилен со слушалките (погледнете во „Технички податоци“ на страница 10).

Преглед на вашите Bluetooth безжични слушалки



- ① Микрофон
- ② LED индикатор (слушалка)
- ③ Панел на допир
- ④ Сензор за срцев ритам (HRM) (само од десната страна)
- ⑤ LED за работа (кутија за полнење)
- ⑥ LED индикатор (кутија за полнење)
- ⑦ USB-C процеп за полнење
- ⑧ Копче за ресетирање

3 Почнете

Наполнете ја батеријата


Забелешка

- Пред да ги користите вашите слушалки за прв пат, ставете ги слушалките во кутијата за полнење и полнете ја батеријата во текот на 3 часа, заради оптимален капацитет и работен век на батеријата.
- Користете го само оригиналниот кабел за USB полнење, за да избегнете некакво оштетување.
- Завршете го вашиот повик пред да го започнете полнењето на слушалките, затоа што поврзувањето на слушалките за полнење ќе ги исклучи слушалките.

Кутија за полнење

Поврзете го едниот крај на USB кабелот со кутијата за полнење, а другиот крај со извор на напојување.

- ↳ Кутијата за полнење почнува со полнењето.
- Процесот на полнење се потврдува со сината LED сијаличка која се наоѓа до USB приклучната порта на кутијата.
- Кога кутијата за полнење целосно ќе се наполни, сината сијаличка ќе се изгаси.



Совет


- Кутијата за полнење служи како резервна батерија за полнење на слушалките. Кога кутијата за полнење е целосно наполнета, поддржува 3 целосни циклуса на полнење на слушалките.

Слушалки

Ставете ги слушалките во кутијата за полнење.

- ↳ Слушалките почнаа да се полнат.

- Процесот на полнење се потврдува со белата LED сијаличка на слушалките.
- Кога слушалките целосно ќе се наполнат, белата сијаличка ќе се изгаси.




Совет

- Вообичаено, за целосното напојување се потребни 2 часа (за слушалките или кутијата за полнење).

Спарете ги за прв пат слушалките со вашиот Bluetooth уред

- 1 Автоматско вклучување: Отворете ја капсулата за полнење, испразнетите слушалки и сината LED индикаторска сијаличка ќе трепкаат со гласовно предупредување „вклучено“.
- 2 Рачно вклучување: Притиснете и држете ги копчињата за повеќе функции на двете слушалки, приближно околу 2 секунди.



- ↳ LED сијаличката на двете слушалки ќе трепка со сина боја 3 пати, а потоа ќе трепка со бела боја.
- ↳ И двете слушалки се сега вклучени и автоматски се спарени една со друга.

↳ Слушалките се сега во режим на спарување и се подготвени да се спарат со Bluetooth уред (на пример со мобилен телефон)

- 3 Вклучете ја Bluetooth функцијата во вашиот Bluetooth уред.
- 4 Спарете ги слушалките со вашиот Bluetooth уред. Погледнете во прирачникот за корисникот на вашиот Bluetooth уред.

Забелешка

- По вклучување на напојувањето, ако слушалките не можат да пронајдат некој од претходно поврзаните Bluetooth уреди, тие автоматски ќе се префрлат во режимот на спарување.

Следниот пример ви покажува како да ги спарите слушалките со вашиот Bluetooth уред.


- 1 Вклучете ја Bluetooth функцијата во вашиот Bluetooth уред, изберете **Philips TAA7306**.
- 2 Внесете ја лозинката за слушалките „0000“ (4 нули) доколку тоа ви биде побарано. За оние мобилни телефони коишто ја имаат Bluetooth 3,0 функцијата или повисоко, нема потреба да внесувате лозинка.



Philips TAA7306

Функција на UV стерилизација

Ставете ги слушалките во кутијата за полнење и затворете го капакот, LED-от за UV стерилизација ќе се вклучи по една минута.



Спарете ги слушалките со друг Bluetooth уред

Доколку имате друг Bluetooth уред што сакате да го спарите со слушалките, осигурете се дека Bluetooth функцијата кај другите претходно спарени или поврзани уреди е исклучена. Потоа следете ги чекорите во „Спарете ги за прв пат слушалките со вашиот Bluetooth уред“.

Забелешка

- Слушалките складираат 1 уред во меморијата. Ако се обидете да спарите повеќе од 2 уреди, последниот спарен уред ќе биде заменет со новиот.

4 Користете ги вашите слушалки

Поврзете ги слушалките со вашиот Bluetooth уред

- 1 Вклучете ја Bluetooth функцијата во вашиот Bluetooth уред.
- 2 Отворете го горниот капак на кутијата за полнење.
 - ↳ Сината LED сијаличка трепка.
 - ↳ Слушалките ќе го бараат последниот поврзан Bluetooth уред и автоматски ќе се поврзат со него. Доколку последниот поврзан уред не е достапен, слушалките ќе го побараат и ќе се поврзат со вториот последен поврзан уред.



Совет

- Слушалките не можат да се поврзат со повеќе од 1 уред во исто време. Ако имате два спарени Bluetooth уреди, тогаш вклучете ја само Bluetooth функцијата на уредот што сакате да го поврзете.
- Ако ја вклучите Bluetooth функцијата во вашиот Bluetooth уред по вклучувањето на слушалките, ќе треба да отидете во Bluetooth менито на уредот и рачно да ги поврзете слушалките со уредот.



Забелешка

- Ако слушалките не успеат да се поврзат со било кој Bluetooth уред достапен во опсегот, во рок од 5 минути, автоматски ќе се исклучат за да го зачуваат работниот век на батеријата.
- Кај некои Bluetooth уреди, поврзувањето можеби нема да биде автоматско. Во тој случај, треба да отидете во Bluetooth менито во вашиот уред и рачно да ги поврзете слушалките со Bluetooth уредот.

Вклучување/исклучување на напојувањето

Задача	Работење
Вклучете ги слушалките.	Слушалката се вади од кутијата за полнење за да се вклучи напојувањето
Исклучете ги слушалките.	Слушалката се враќа во кутијата за полнење за да се исклучи напојувањето

Управувајте со вашите повици и музика

Контрола на музика

Задача	Панел на допир	Работење
Репродуцирајте или паузирајте музика	Десна слушалка	Допрете еднаш
Следен запис	Десна слушалка	Допрете два пати
Претходен запис	Десна слушалка	Допрете три пати
Прилагодете ја јачината на звукот +/-		Контрола преку мобилен телефон

Контрола на повик

Задача	Панел на допир	Работење
Прифатете / префрлете се помеѓу повикувачи во текот на повикот	Десна/лева слушалка	Допрете еднаш
Прекинете го повикот / одбијте го повикот	Десна/лева слушалка	Притиснете и држете 2 сек


Задача	Панел на допир	Работење
Повикување во три насоки Држете го тековниот повик и прифатете го дојдовниот повик	Десна/лева слушалка	Допрете еднаш
Повикување во три насоки Држете го тековниот повик и одбијте го дојдовниот повик	Десна/лева слушалка	Притиснете и држете 2 сек
Повикување во три насоки Откажете го тековниот повик и прифатете дојдовен повик	Десна/лева слушалка	Допрете два пати
Повикување во три насоки Држете го тековниот повик и префрлете се пред повикот	Десна/лева слушалка	Допрете три пати

Контрола на гласот

Задача	Панел на допир	Работење
Google/Siri активатор	Лева слушалка	Притиснете и држете во текот на 2 секунди и пуштете
Откажување на Google/Siri	Лева слушалка	Допрете еднаш

Батериски LED индикатор на Bluetooth уредот

Ќе го покаже индикаторот за батеријата на Bluetooth уредот, откако ќе се поврзе на слушалките.



Статус на LED индикаторот

Статус на слушалките Индикатор





Слушалките се поврзани со Bluetooth уред.	Сината LED сијаличка трепка на секои 5 секунди.
Слушалките се вклучени.	Белата LED сијаличка трепка 3 пати.
Слушалките се во режим на спарување.	Сината LED сијаличка трепка.
Слушалките се вклучени, но не се поврзани со Bluetooth уред.	Сината LED сијаличка ќе трепка. Ако не може да се воспостави врска, слушалките самите ќе се исклучат во рок од 15 минути.

Ниско ниво на батерија (слушалки).	На слушалките ќе чуете „празна батерија“.
Ниско ниво на батерија (кутија за полнење).	Сината LED сијаличка на кутијата за полнење трепка на секоја 1 секунда.
Батеријата е целосно наполнета (слушалки).	Белата LED сијаличка на слушалките е исклучена.
Батеријата е целосно наполнета (кутија за полнење).	Белата LED сијаличка на кутијата за полнење е исклучена.

Монитор за пулс

Задача	Панел на допир	Работење
Монитор за срцев ритам вклучен / исклучен	Лева слушалка	Допрете два пати
Емитирање на срцев ритам	Лева слушалка	Допрете еднаш

Апликација за Philips слушалки

	Тековен ритам на срцето
	Највисок ритам на срцето
	Најнизок ритам на срцето
	Просечен ритам на срцето


Забелешка

- Функцијата HRM ја поддржува апликација за Philips слушалки.

Режим на свесност

Задача	Панел на допир	Работење
Брза свесност	Десна слушалка	Допрете и држете
Режим на свесност Вклучено/ Исклучено	Десна слушалка	Допрете два пати

5 Ресетирајте ги слушалките на фабричките поставки



Задача	Копче	Работење
Влезете во режим на спарување	Копче за ресетирање	Допрете и држете 3 сек.
Ресетирајте на фабрички поставки и влезете во режим на спарување	Копче за ресетирање	Допрете два пати
TWS спарување и влезете во режим на спарување	Копче за ресетирање	Допрете три пати

6 Технички податоци

Слушалки

- Време на музика: 6 часа (дополнителни 18 часа со кутија за полнење)
- Време на зборување: 6 часа (дополнителни 18 часа со кутија за полнење)
- Време на подготвеност: 200 часа
- Време на полнење: 2 часа
- Литиум-јонска батерија на полнење: 105 mAh на секоја слушалка
- Bluetooth верзија: 5,0
- Компатибилни Bluetooth профили:
 - HFP (профил без раце-HFP)
 - A2DP (напреден профил за аудио дистрибуција)
 - AVRCP (профил за аудио видео далечинска контрола)
- Поддржан аудио кодек: SBC, AAC
- Фреквенциски опсег: 2,402 -2,480GHz
- Моќност на предавателот: < 10 dBm
- Работен опсег: До 10 метри (33 стапки)

Кутија за полнење

- Време на полнење: 2 часа
- Литиум-јонска батерија на полнење: 450mAh



Забелешка

- Спецификациите се предмет на измена без најава.

7 Известување

Декларација за сообразност

Со ова, MMD Hong Kong Holding Limited изјавува дека овој производ е во согласност со суштинските барања и другите релевантни одредби од Директивата 2014/53/EU. Декларацијата за сообразност можете да ја најдете на www.p4c.philips.com.

Отстранување на вашиот стар производ и батерија



Вашиот производ е дизајниран и произведен со висококвалитетни материјали и компоненти, кои можат да се рециклираат и да бидат повторно искористени.



Овој симбол на производот значи дека производот е опфатен со Европската Директива 2012/19/EU.




Овој симбол значи дека производот содржи вградена батерија на полнење опфатена со Европската Директива 2013/56/EU која не може да се фрли заедно со нормалниот отпад од домаќинството. Цврсто ве советуваме да го однесете вашиот производ до службениот собирен центар или до Philips-овиот сервисен центар, кадешто квалификувано лице ќе ја отстрани батеријата на полнење. Информирајте се за локалните системи за одделно собирање на електрични и електронски производи и батерии на полнење. Следете ги локалните правила и никогаш не отстранувајте го производот и батеријата на полнење заедно со нормалниот отпад од домаќинството. Правилното отстранување на старите производи и батерии на полнење, помага во спречувањето на негативните последици по животната средина и здравјето на човекот.


Отстранете ја интегрираната батерија

Ако во вашата земја не постои систем за собирање/рециклирање на електронски производи, можете да ја заштитите животната средина со отстранување и рециклирање на батеријата пред фрлање на слушалките.

- Осигурете се дека слушалките се извлечени од кутијата за полнење, пред да ја отстраните батеријата.



- Осигурете се дека кутијата за полнење е извлечена од USB кабелот за полнење, пред да ја отстраните батеријата.



Усогласеност со EMF

Овој производ е во согласност со сите применливи стандарди и одредби во врска со изложеноста на електромагнетни полиња.

Информации за животната средина

Сето непотребно пакување е изоставено. Се обидовме да го олесниме одвојувањето на пакувањето на три материјали: картон (кутија), полистиренска пена (тампон) и полиетилен (вреќички, заштитен лист од пена).

Вашиот систем се состои од материјали кои можат да се рециклираат и повторно да се користат, доколку бидат расклопени од страна на специјализирана компанија. Ве молиме почитувајте ги локалните регулативи во врска со отстранувањето на материјалите за пакување, потрошените батерии и старата опрема.

Известување за усогласеност

Уредот е во согласност со FCC правилата, Дел 15. Работењето е предмет на следните два услова:

1. Овој уред може да не предизвика штетно мешање и
2. Овој уред мора да прифати било кои примени мешања, вклучително и мешањето што може да предизвика несакано работење.

FCC правила

Оваа опрема е тестирана и утврдено е дека е во согласност со ограничувањата за дигитален уред Класа Б, во согласност со дел 15 од FCC правилата. Овие ограничувања се дизајнирани да обезбедат разумна заштита против штетното мешање во станбената инсталација. Оваа опрема генерира,

користи и може да зрачи со радиофреквентна енергија и доколку не е инсталирана и не се користи во согласност со упатството за користење, може да предизвика штетно мешање во радио комуникациите.

Сепак, не постои гаранција дека мешањето нема да се појави во некоја одредена инсталација. Ако оваа опрема предизвика штетно мешање во радио или телевизискиот прием, што може да се утврди со вклучувањето и исклучувањето на опремата, корисникот се охрабрува да се обиде да ги поправи пречките преку една или повеќе од следните мерки:

- Преориентирајте или прелоцирајте ја антената за прием.
- Зголемете го растојанието помеѓу опремата и приемникот.
- Поврзете ја опремата со штекер на струјно коло, којшто е различен од оној на којшто е поврзан приемникот.
- Консултирајте се со продавач или со искусен радио/телевизиски техничар, за помош.

FCC изјава за изложеност на радијација:

Оваа опрема е во согласност со FCC границите на изложеност на зрачење, утврдени за неконтролирано опкружување. Овој предавател не смее да биде заедно лоциран или заедно да работи со некоја друга антена или предавател.

Внимание: Корисникот е предупреден дека промените или измените што не се изречно одобрени од одговорната страна за усогласеност, можат да го поништат овластувањето на корисникот да управува со опремата.

Канада:

Овој уред содржи предавател(и)/приемник(ици) изземени од лиценцата, што се во согласност со Иновациите, науката и економскиот развој во Канада, што се изземени од RSS(и). Работењето е предмет на следните два услова: (1) Овој уред не може да предизвика пречки. (2) Овој уред мора да ги прифати било кои од мешањата, вклучувајќи го и мешањето кое може да предизвика несакано работење на уредот.

Изјава за изложеност на IC радијација:

Оваа опрема е во согласност со Канадските граници на изложеност на зрачење, утврдени за неконтролирано опкружување. Овој предавател не смее да биде заедно лоциран или заедно да работи со некоја друга антена или предавател.

8 Трговски марки

Bluetooth

Bluetooth® знакот и логоата се регистрирани трговски марки во сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на таквите ознаки од страна на MMD Hong Kong Holding Limited е под лиценца. Останатите трговски марки и трговски имиња се оние кои им припаѓаат на нивните соодветни сопственици.

Siri

Siri е трговска марка на Apple Inc., регистрирана во САД и други земји.

Google

Google и Google Play се трговски марки на Google LLC.

9 Најчесто поставувани прашања

Моите Bluetooth слушалки не се вклучуваат.

Нивото на батеријата е ниско. Наполнете ги вашите слушалки.

Не можам да ги спарам моите Bluetooth слушалки со мојот Bluetooth уред.

Bluetooth-от е оневозможен. Овозможете ја Bluetooth функцијата на вашиот Bluetooth уред и вклучете го Bluetooth уредот пред да ги вклучите слушалките.

Спарувањето не работи.

- Ставете ги двете слушалки во кутијата за полнење.
- Осигурете се дека сте ја оневозможиле Bluetooth функцијата на сите претходно поврзани Bluetooth уреди.
- На вашиот Bluetooth уред, избришете го „Philips TAA7306“ од Bluetooth листата.
- Спарете ги вашите слушалки (погледнете во „Спарете ги за прв пат слушалките со вашиот Bluetooth уред“ на страница 5).

Како повторно да го поставите спарувањето.

Извадете ги и двете слушалки од кутијата за полнење. Притиснете двапати на копчињата за повеќе функции, на двете слушалки, сè додека LED индикаторот не се смени во бела светлина, па почекајте околу 10 секунди. Ќе чуete „Поврзано“, „Лев канал“, „Десен канал“, ако спарувањето е успешно.

Bluetooth уредот не може да ги пронајде слушалките.

- Можеби слушалките се поврзани со претходно спарен уред. Исклучете го поврзаниот уред или преместете го надвор од опсегот.
- Можеби спарувањето е ресетирано или слушалките биле претходно спарени со друг уред. Повторно спарете ги слушалките со Bluetooth уредот, како што е опишано во прирачникот за корисникот. (погледнете во „Спарете ги за прв пат слушалките со вашиот Bluetooth уред“ на страница 5).

Моите Bluetooth слушалки се поврзани со мобилен телефон со овозможен Bluetooth стерео, но музиката може да се репродуцира единствено на звучникот на мобилниот телефон.

Погледнете во прирачникот за корисникот на вашиот мобилен телефон. Изберете да ја слушате музиката преку вашите слушалки.

Квалитетот на звукот е слаб и можно е да се слушаат некои шумови.

- Bluetooth уредот е надвор од опсегот. Намалете го растојанието помеѓу вашите слушалки и Bluetooth уредот, или отстранете ги пречките кои се наоѓаат помеѓу нив.
- Наполнете ги вашите слушалки.

Квалитетот на звукот е слаб кога стримингот од мобилниот телефон е многу бавен, или аудио стримингот воопшто не работи.

Осигурете се дека вашиот мобилен телефон не само што поддржува (моно) HSP / HFP, туку исто така поддржува A2DP и е BT4,0x (или повисоко) компатибилен (погледнете во „Технички податоци“ на страница 10).

Ја слушам, но не можам да ја контролирам музиката на мојот Bluetooth уред (на пр. репродукција/пауза/прескокни напред/прескокни назад).

Проверете дали Bluetooth аудио изворот поддржува AVRCP (погледнете во „Технички податоци“ на страница 10).

Нивото на јачината на звукот на слушалките е премногу ниско.

Некои Bluetooth уреди не можат да го поврзат нивото на јачината на звукот со нивото на јачината на звукот од слушалките, преку синхронизацијата на јачината на звукот. Во тој случај, морате независно да ја прилагодите јачината на звукот на вашиот Bluetooth уред, за да се постигне соодветната јачина на звукот.

Не можам да ги поврзам слушалките со друг уред, што треба да направам?

- Осигурете се дека функцијата Bluetooth кај претходно спарениот уред е исклучена.
- Повторете ја постапката за спарување на вашиот втор уред (погледнете во „Спарете ги за прв пат слушалките со вашиот Bluetooth уред“ на страница 5).

Слушам звук само од една слушалка.

- Ако сте во повик, тогаш е нормално звукот да доаѓа и од десната и од левата слушалка.
- Ако слушате музика, но звукот доаѓа само од едната слушалка:
 - Можеби е празна батеријата на другата слушалка. За оптимална изведба, наполнете ги целосно и двете слушалки.

- Десната и левата слушалка се исклучени една од друга, исклучете ги прво и двете слушалки. Потоа ставете ги и двете слушалки назад во кутијата за полнење во текот на 5 секунди и извадете ги. Тоа ќе ги вклучи слушалките и ќе ги поврзе двете слушалки. Поврзете ги повторно слушалките со вашиот Bluetooth уред.
- Слушалките се поврзани со повеќе од еден Bluetooth уред. Исклучете ја Bluetooth функцијата на сите поврзани уреди. Исклучете ги и двете слушалки. Ставете ги слушалките назад во кутијата за полнење и оставете ги во текот на 5 секунди, а потоа извадете ги. Поврзете ги повторно слушалките со вашиот Bluetooth уред. Забележете дека слушалките се дизајнирани за поврзување само со еден Bluetooth уред во исто време. Кога повторно ќе ги вклучите слушалките со вашиот Bluetooth уред, осигурете се дека функцијата Bluetooth на сите други претходно спарени/поврзани уреди е исклучена.
- Ако горенаведените решенија не ви помогнат, ресетирајте ги слушалките на фабричките поставки (погледнете во „Ресетирање на слушалките на фабричките поставки“ на страница 9).

За понатамошна поддршка, посетете ја веб-страницата www.philips.com/support.



Philips и Philips Shield Emblem се трговски марки на Koninklijke Philips N.V. и се користат под лиценца. Овој производ бил произведен и се продава под одговорност на MMD Hong Kong Holding Limited или на една од неговите филијали и MMD Hong Kong Holding Limited е гарант во однос на овој производ.

